



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 3 април 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 23-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-618, Тел. централа 23-010.

153.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за народната одбрана, што га усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година.

ПР бр. 5

29 март 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Законот за народната одбрана, во членот 69 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на претходниот став, на редовните студенти на факултетите, вишите училишта и други училишта рамни на факултетите, чие редовно школување трае десет семестри или повеќе, обврската за стапување на служење на воениот срок трае до крајот на годината во која обврзаникот-регурт навршува дваесет и осум години возраст.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во членот 71 по ставот 2 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Служењето на воениот срок трае една година и за обврзаникот-регурт во чие семејство нема ни еден друг член способен за работа и стопанисување, кое се издржува исклучиво од неговиот личен труд, и чиј основен данок на доход од селското стопанство или каков и да е друг приход не го надминува износот што го утврдува Сојузниот извршен совет.

Како семејство во смисла на претходниот став се смета заедница на сродници по крв што живеат во исто домаќинство, која составува економска целина.

Како неспособни за работа и стопанисување се сметаат членовите на семејството што се во времето кога е обврзаникот-регурт повикан на регрутирање односно на служење на воениот срок или во текот на служењето на воениот срок:

1) помлади од осумаесет години возраст, а и постари, но до навршената дваесет и трета година возраст ако се на редовно школување во средно училиште, а до навршувањето на дваесет и седум односно дваесет и осум години возраст ако се шко-

луваат на факултет или на која и да е друга висока или виша школа;

2) машките членови постари од шеесет години возраст, а женските од педесет години возраст, а и помлади ако од страна на воената лекарска комисија се огласени за постојано неспособни за работа.“

Член 3

Членот 72 се менува и гласи:

„На син единец не може да му се определи служење тригодишен воен срок.“

Ако во заедничко домаќинство живеат двајца обврзници регрути, служењето на тригодишен воен срок може да му се определи само на помладиот. Ако во заедничко домаќинство живеат повеќе од двајца обврзници-регурти, служењето на тригодишен воен срок може да им се определи само на половина односно на помалиот дел ако е нивниот број непарен.“

Член 4

Во членот 74 став 1 на крајот од точката 2 се бришат точката и запирката и се додаваат зборовите: „односно до навршените дваесет и осум години возраст, ако редовното школување трае десет семестри или повеќе.“

Член 5

Во членот 88 последниот став се менува и гласи:

„На семејството чиј единствен хранител е повикан на служење на воениот срок или на друга служба, му припаѓа за времето на таа служба помош според прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет. Со тие прописи ќе се определи кои лица, покрај лицата од членот 71 на овој закон, се сметаат како единствени хранители на семејството.“

Член 6

Во членот 92 на крајот од ставот 3 се брише точката и се додаваат зборовите: „односно дваесет и осум години возраст ако редовното школување трае десет или повеќе семестри“.

Член 7

Одредбите од овој закон ќе се применуваат и на лицата што на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се затекнат на служење на воениот срок.

Член 8

Овој закон влегува во сила по истекот на триесет дена по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

154.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени на Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија

(Сојузниот буџет) за 1957 година, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 март 1957 година

ПР Бр. 3
29 март 1957 година
Београд

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1957 година во членот 1 одредбите под I и III се менуваат и гласат:

„I Сојузен буџет:

со приходи од	Динари 255.491.000.000.—
со расходи од	Динари 255.491.000.000.—“

„III буџетски фондови

со притек на оредствата од	
Динари	259.888.637.000.—
со потрошувачка на оредствата од	
Динари	256.101.618.000.—
со остаток на оредствата од	
Динари	3.787.019.000.—“

Член 2

Во буџетот на Федеративна Народна Република Југославија се вршат следниве измени:

I

Во приходите:

Во 1 дел — Приходи од стопанството, 2 раздел — Дел на сојузниот данок на добивка, партија 2 — Делот на сојузниот данок на добивка се намалува за Динари 5.183.000.000.— така што оваа партија да изнесува Динари 30.229.000.000.— а вкупно 2 раздел Динари 30.229.000.000.—

Во 1 дел — Приходи од стопанството, 3 раздел — Дел на придонесот за буџетите од добивката, партија 3 — Делот на придонесот за буџетите од добивката се намалува за 7.330.000.000.— така што оваа партија да изнесува Динари 39.032.000.000.— а вкупно 3 раздел — Динари 39.032.000.000.—

Вкупниот износ на 1 дел — Приходи од стопанството се намалува за Динари 12.513.000.000.— така да изнесува 251.491.000.000.—

Вкупниот износ на приходите на буџетот на Федеративна Народна Република Југославија се намалува за Динари 12.513.000.000.— така да изнесува Динари 255.491.000.000.—

Во рекапитулацијата на приходите 1 дел — приходи од стопанството место „264.004.000.000.—“ се става „251.491.000.000.—“ а во „вкупно приходи“ место „269.004.000.000.—“ се става „255.491.000.000.—“.

II

Во расходите, 63 раздел — учество на народните републики во сојузниот данок на промет, 8 дел — Дотации, партии 8—300 учество на народните републики во сојузниот данок на промет:

Позицијата 1 — Народна Република Србија — се намалува за Динари 5.124.000.000 — така да изнесува Динари 17.230.000.000.—

Позицијата 2 — Народна Република Хрватска — се намалува за Динари 3.118.000.000.— така да изнесува Динари 3.299.000.000.—

Позицијата 3 — Народна Република Словенија — се намалува за Динари 3.073.000.000.— така да изнесува Динари 427.000.000.—

Позицијата 4 — Народна Република Босна и Херцеговина — се намалува за Динари 658.000.000.— така да изнесува Динари 7.711.000.000.—

Позицијата 5 — Народна Република Македонија — се намалува за Динари 589.000.000 — така да изнесува Динари 7.421.000.000.—

Позицијата 6 — Народна Република Црна Гора — се зголемува за Динари 49.000.000 — така да изнесува Динари 4.936.000.000.—

Вкупниот износ на 63 раздел — Учество на народните републики во сојузниот данок на промет — партии 8—300 се намалува за Динари 12.513.000.000 — така да изнесува Динари 41.024.000.000.—

Вкупниот износ на расходите на буџетот на Федеративна Народна Република Југославија се намалува за износот од Динари 12.513.000.000.— така да изнесува Динари 255.491.000.000.—

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

155.

Врз основа на членот 15 точка 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 март 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1957 ГОДИНА

1. Во Сојузниот општествен план за 1957 година во ставот 4 одделот 1, главата XIII по зборовите: „селскостопански машини“ се додаваат зборовите: „односно кога продаваат работен добиток заради набавка на трактори“.

Во одделот 4 под а) се бришеат зборовите: „трговските претпријатија и дуќани за промет на селскостопански прехранбени производи и“, а на крајот на текстот место точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите: „трговските претпријатија и дуќани што се регистрирани и претежно вршат промет во структурата овошје, зеленчук и преработки од овошје и зеленчук или во структурата прехранбени продукти, градежните претпријатија, градежно-занаетчиските претпријатија и градежно-монтажните претпријатија“.

Во одделот 4 се брише текстот под б).

Досегашниот текст под в) и г) станува текст под б) и в).

2. Во ставот 2 под г) одделот 2 главата XIV по зборовите: „претпријатијата на електростопанството“ се става запирка и се додаваат зборовите: „електростопанските заедници“.

Во ставот 3 текстот под б) се менува и гласи: „трговските претпријатија и дуќани што се регистрирани и претежно вршат промет во структурата овошје, зеленчук и преработки од овошје и зеленчук или во структурата прехранбени продукти — за магацините за складирање на производи“.

3. По главата XVII се додава нова глава, која гласи:

Г Л А В А XVIIa

РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Со цел за давање поголем материјален поттик за зголемување на продуктивноста на трудот и на општиот успех во работењето на стопанските организации, а до донесувањето на посебен закон, распределбата на вкупниот приход на стопанските организации ќе се врши според начелата утврдени во оваа глава.

1

1. Стопанските организации на индустријата, сообраќајот, надворешната трговија и шумарството ќе ја вршат распределбата на вкупниот приход според принципите утврдени во досеашните прописи за распределбата на вкупниот приход, со тоа што овие организации, освен организациите во шумарството, имаат право на посебно учество во добивката.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на претпријатијата на патниот сообраќај, на претпријатијата за производство на градежни материјали и на мелничките претпријатија.

На посебно учество во добивката имаат право оние стопански организации што во однос на 1956 година ќе ја зголемат во 1957 година добивката спрема збирот на добивката и платите.

На зголемената добивка не се плаќа сојузен данок на добивка. Износот што му одговара на сојузниот данок на добивка ѝ припаѓа на стопанската организација како посебно учество во добивката.

2. Износот на посебното учество во добивката стопанските организации самите го распределуваат на платите и своите фондови.

2

1. Сите други стопански организации во распределбата на вкупниот приход го утврдуваат доходот. Остварениот доход се распределува: на дел за општествените инвестициони фондови (придонес за општествените инвестициони фондови), на дел за лични доходи на одделни работници и на дел за фондовите на стопанските организации.

Нормите на придонесот за општествените инвестициони фондови во 1957 година не можат да бидат поголеми од половина на издвојувањето во општествените фондови и во фондовите на стопанската организација според остварениот доход во изминатата година.

Стопанската организација, по одбивањето на придонесот за општествените инвестициони фондови, го утврдува делот за своите фондови, а остатокот од доходот го распределува на лични доходи на одделни работници.

Народниот одбор на општината може да определи стопанската организација да е должна во своите фондови да внесе најмалку износ што му одговара на придонесот за општествените инвестициони фондови.

2. Од личните доходи на одделни работници на стопанските организации се плаќа придонес за буџетите (придонес за буџетите од личниот доход) по нормите утврдени со овој план.

3. Рударските претпријатија го плаќаат рударскиот придонес зависно од природните и другите услови на рударската експлоатација.

Основица на рударскиот придонес може да биде и остварениот промет на рударското претпријатие.

3

Во 1957 година општествените приходи што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход на стопанските организации се распределуваат на следниве буџети односно општествени фондови:

а) придонесот за општествените инвестициони фондови — на сите општествени инвестициони фондови;

б) придонесот за буџетите од добивката — на буџетите на општината, околицата, народната република и федерацијата;

в) рударскиот придонес — на стопанските резерви на федерацијата;

г) сојузниот данок од доходок на трговските претпријатија и дуќани — на стопанските резерви на федерацијата;

д) придонесот за буџетите од личниот доход — на буџетите на општината, околицата и народната република;

ѓ) земјарината — на буџетите на општините и околиите и на општествените инвестициони фондови на општините и околиите;

е) износите на паушалниот придонес и на занокот што го плаќаат определени видови трговски, угостителски, занаетчиски и комунални претпријатија и дуќани — на буџетот на општината односно на општествениот инвестиционен фонд на општината;

ж) сите придонеси и други давања на комуналните претпријатија и дуќани — на буџетот на општината односно на општествениот инвестиционен фонд на општината.

Другите општествени приходи (приходите на буџетите и фондовите) се распределуваат според важечките прописи.

Федерацијата, народните републики, околиите и општините го установаваат со општествените платени своето учество во одделни приходи од ст. 1 и 2 на овој оддел наменети за буџетите односно општествените инвестициони фондови, по одбивање на оној дел што ѝ припаѓа на повисоката политичко-територијална единица.

Учеството на политичко-територијалните единици во одделни приходи од претходниот став се утврдува во ист процент или според еднакви мерила.

Ако општествениот приход им припаѓа и на буџетот и на фондовите, со општествените планови на соодветната политичко-територијална единица ќе се утврди кој дел од тој приход му припаѓа на буџетот, а кој дел на фондовите.

4

Со овластува Сојузниот извршен совет да донесува уредби и други прописи за спроведувањето на начелата утврдени во оваа глава, како и прописи за финансирањето на социјалното осигурување. Во тие прописи Сојузниот извршен совет може да определи кои повреди на прописите се сметаат како стопански престапи и да ги определи казните за престапите извршени од страна на стопанските организации.

Уредбата за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации и Уредбата за платите за работниците на стопанските организации, што ќе ги донесе Сојузниот извршен совет во смисла на претходниот став, ќе ѝ се поднесат дополнително на потврда на Сојузната народна скупштина.

4. Во главата XVIII одделот 2 се менува така што да гласи:

„Не плаќаат данок на добивка електростопанските заедници и претпријатијата во нивниот состав.“

Во одделот 3, став 1, се брише зборот: „патен“. а по зборовите „на графичките претпријатија“ место запирка се става зборот „и“ и се бришат зборовите: „на овластените претпријатија за промет со жита, на мелниците“, како и зборовите: „на специјализираните семенски претпријатија, на селскостопанските машински станици, на специјализираните работилници и сервис за услуги и за поправања на селскостопански машини и на селскостопанските апарати“.

Во одделот 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите од претходниот став се однесуваат само на оние стопански организации што го распо-

делуваат вкупниот приход врз основа на утврдувањето на добивката.

Досегашките ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Во одделот 5 во ставот 1 место зборовите: „за општествениот инвестиционен фонд на околицата, односно општината“ се ставаат зборовите: „за општествените инвестициони фондови“, и по зборовите: „на стопанската организација“ се додаваат зборовите: што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдувањето на добивката, а во заглавјето на табелата наместо зборовите: „општествениот инвестиционен фонд на околицата“ се ставаат зборовите: „општествените инвестициони фондови“.

Во одделот 5, се брише ставот 3.

Одделот 7 се брише.

Норми на придонесот за буџетите од личниот дох од на работниците (Општи норми на придонесот)

од вкупниот месечен личен доход од динари		Динари	се плаќа придонес за буџетите
до	20.000	— 10%	
над	20.000	2.000 + 15% од износот меѓу	20.000 и 40.000 динари
над	40.000	5.000 + 20% од износот меѓу	40.000 и 60.000 динари
над	60.000	9.000 + 30% од износот меѓу	60.000 и 100.000 динари
над	100.000	21.000 + 40% од износот над	100.000 динари

Норми на придонесот за буџетите од личниот доход на селскостопанските работници

од вкупниот месечен личен доход од динари		Динари	се плаќа придонес за буџетите
до	15.000	—	
над	15.000	— 10% од износот меѓу	15.000 и 20.000 динари
над	20.000	500 + 15% од износот меѓу	20.000 и 40.000 динари
над	40.000	3.500 + 20% од износот меѓу	40.000 и 60.000 динари
над	60.000	7.500 + 30% од износот меѓу	60.000 и 100.000 динари
над	100.000	19.500 + 40% од износот над	100.000 динари

На личниот доход на работниците што се запослени во селскостопански организации и во општи земјоделски задруги а работат на неселскостопански дејности за кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход, овој придонес се плаќа според општата норма на придонесот

2

Во 1957 година народните одбори на општините не можат да пропишуваат придонес за буџетите од личниот доход на работниците што произлегува од посебното учество на стопанските организации во добивката како ни дополнителен придонес за буџетите од личниот доход на работниците

„ГЛАВА XIXв РУДАРСКИ ПРИДОНЕС

Рударскиот придонес се утврдува со примена на нормата на рударскиот придонес врз остварениот промет на рударското претпријатие

Рударски придонес плаќаат рударските претпријатија што во 1956 година оствариле норма на добивката спрема платите (плати според тарифниот правилник и издатоци што се признаваат како плати, со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба) поголема од 30%.

За пресметување на рударскиот придонес служи делот од добивката остварен во 1956 година кој произлегува од остварената норма на добивката спрема платите од претходниот став во таа година намалена за 30. Вака добиениот износ на добивката намален за 15% се пресметува како процентот од остварениот промет во 1956 година. Добие

Во одделот 8, став 1, во првиот ред и во заглавјето на табелата се бришат зборовите: „на околицата“.

5. Во главата XIX се бришат ставовите 1 и 2 во одделот 2 како и одделот 3.

6. По главата XIX се внесуваат три нови глави, кои гласат:

„ГЛАВА XIXа

ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД

1

Стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдувањето на доходот, го издвојуваат придонесот за буџетите од личниот доход на работниците според следниве норми на придонесот:

цент претставува норма на рударскиот придонес кој се применува врз прометот остварен во 1957 година.

„ГЛАВА XIXв СОЈУЗЕН ДАНОК ОД ДОХОДОТ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Трговските претпријатија и дукани плаќаат сојузен данок од доходот:

ако е процентот на доходот според прометот зголемен во текуштата од зголемениот година во однос на процентот на доходот според прометот во изминатата година:

до 20%	5%	
на 20%	5% + 20% на износот над	20% — 50%
на 50%	14% + 50% „ „ „	50% — 100%
на 100%	32% + 80% „ „ „	100%

7. Во главата XX одделот 1 се менува така што да гласи:

„Придонесот за социјално осигурување кај стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдувањето на добивката, се уплатува по општата норма од 38% од износите исплатени на име плати и други лични издатоци (основ за пресметување на придонесот).

Придонесот за социјално осигурување кај стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдувањето на доходот, освен селскостопанските организации, се уплатува според општата норма од 25% од износите

исплатени на име личен доход на работниците по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.

Придонесот за социјално осигурување кај селскостопанските организации за работниците на постојани работи се уплатува според општата норма од 27% од износите исплатени на име личен доход на работниците по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.

Се овластува Сојузниот извршен совет посебно да го пропише начинот на пресметување и височината на придонесот за социјално осигурување за работниците запослени на сезонски работи на определени видови селскостопански организации и за учениците во стопанството.

8. Во главата XXIII во одделот 1 став 1 наместо „13%“ се става „10%“.

Во одделот 1 се брише ставот 2.

Во одделот 2 во првиот ред наместо зборовите: „на околицата“ се ставаат зборовите: „на општината“.

9. Во главата XXIV оддел 2 став 3 по зборот „може“ се додаваат зборовите: „на претпријатијата на одделни стопански гранки или на група стопански организации“.

10. Во главата XXVI во одделот 1 точка 1 под б) наместо: „27,5%“ се става: „37,3%“.

Во одделот 2 точка 1 под а) по зборовите: „од селското стопанство“ се бришат точката и запирката и се додаваат зборовите: „и 15% од земјарината што ја плаќаат селскостопанските организации и земјоделските задружии“.

Во одделот 2 во точката 1 под б) се брише алинејата што гласи: „аа) 50% од средствата за самостојно располагање на трговските претпријатија и дуќани;“, а досегашните алинеи бб) и вв) стануваат алинеи аа) и бб).

Во одделот 2 ставот 1 од точката 3 и ставот 1 од точката 4 се бришат.

Во одделот 3 точка 1 наместо „1%“ се става „1,3%“.

Во одделот 3 точка 5 наместо „2,5%“ се става „2,9%“, а наместо „4.000“ се става „3.435“.

Во одделот 3 точка 6 наместо „1,3%“ се става „1,8%“.

Во одделот 5 точката 5 се менува и гласи:

„5. Политичко-територијалните единици можат за веќе утврдените потреби на своите буџети да употребат како приход без обврска за враќање до 20% од средствата на своите општествени инвестициони фондови и на други фондови освен фондовите за кредитирање на станбената изградба.

Политичко-територијалните единици можат средствата на своите општествени инвестициони фондови и на други фондови, освен фондовите за кредитирање на станбената изградба, да ги употребат и за покривање на вишокот на расходите над приходите што ќе ги утврдуваат по завршните сметки на своите буџети за 1956 година.“

Во одделот 5 зад точката 6 се внесува нова точка, која гласи:

„6а. Во 1957 година претпријатијата на јавниот патен сообраќај не ќе плаќаат придонесот за општествените инвестициони фондови. Износот што му одговара на придонесот за општествените инвестициони фондови ќе го уплатуваат во своите инвестициони фондови.“

Во одделот 6 став 1 по зборовите: „стопанските организации“ се додаваат зборовите: „што го расподелуваат вкупниот приход врз основа на утврдувањето на добивката“.

11. Во главата XXVIII став 1 наместо „17,1%“ се става „23,2%“.

12. Главата XXX се менува и гласи:

„ГЛАВА XXX

СОЈУЗЕН БУЏЕТ ЗА 1957 ГОДИНА

Расходите на Сојузниот буџет изнесуваат во милиони динари, и тоа:

1) Сојузниот буџет (административниот дел)	32.110
2) Народната одбрана	158.500
3) Учеството на народните републики во сојузниот данок на промет:	
— НР Србија	17.230
— НР Хрватска	3.289
— НР Словенија	427
— НР Босна и Херцеговина	7.711
— НР Македонија	7.421
— НР Црна Гора	4.936
4) Отплатите на странските заеми	11.100
5) Отплатите на внатрешните заеми	2.682
6) Нестопанските инвестиции	4.566
7) Средства за потребите на нуклеарната енергија	3.530
8) Дотациите за патните фондови:	
— на НР Србија	1.000
— на НР Босна и Херцеговина	650
— на НР Македонија	350
	2.000
Вкупно:	255.491

Од средствата на учеството во сојузниот данок на промет НР Србија ќе издвои 1.000 милиони динари во републичкиот фонд за води.

Од вкупните сојузни приходи на сојузниот буџет му припаѓаат:

1) 100% од данокот на промет што ѝ припаѓа на федерацијата;

2) 100% од сојузниот дел од придонесот за буџетите од добивката;

3) 100% од сопствените приходи на органите и установите што се финансираат од буџетот;

4) 26% од сојузниот данок на добивка.

13. Во главата XXXI во ставот 1 место „60 300“ се става „48.540“.

Во ставот 2 под а) наместо „28,2%“ се става „7,5%“, а наместо „44.455“ се става „8.705“.

Во ставот 2 по текстот под б) се додава нов текст кој гласи:

„в) од приходот што произлегува од рударскиот придонес, до износот од 23.990 милиони динари;

г) од приходот од сојузниот данок на доход на трговските претпријатија и дуќани;

д) од други приходи определени со сојузен пропис.“

14. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а важи од 1 јануари 1957 година.

Сојузна народна скупштина

СНС(А)9

29 март 1957 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Саборот на производителите,

Иван Божиќев, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

156.

Врз основа на членот 15 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 март 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА

I. Се одобруваат претсметките на буџетските фондови за 1957 година.

Динари

1) на Сојузниот фонд за унапредување на стопанство со:	
вкупни средства од — — — —	2.252.292.000.—
потрошувачка на средствата од	1.500.000.000.—
остаток на средствата од — —	752.292.000.—
2) на Сојузниот фонд на лодите со:	
вкупни средства од — — — —	2.100.000.000.—
потрошувачка на средствата од	2.100.000.000.—
3) на Сојузниот фонд за истраживачки работи со:	
вкупни средства од — — — —	2.940.000.000.—
потрошувачка на средствата од	2.910.000.000.—
остаток на средствата од — —	30.000.000.—
4) на Фондот за унапредување на индустриското производство со:	
вкупни средства од — — — —	3.675.933.000.—
потрошувачка на средствата од	1.098.048.000.—
остаток на средствата од — —	2.577.885.000.—
5) на Фондот за унапредување на градежништвото со:	
вкупни средства од — — — —	871.000.000.—
потрошувачка на средствата од	345.000.000.—
остаток на средствата од — —	526.000.000.—
6) на Фондот за унапредување на надворешната трговија со:	
вкупни средства од — — — —	1.894.612.000.—
потрошувачка на средствата од	868.770.000.—
остаток на средствата од — —	1.025.842.000.—
7) на Фондот за регреси и дотации со:	
вкупни средства од — — — —	24.449.800.000.—
потрошувачка на средствата од	24.449.800.000.—
8) на Фондот на разликата во цените во работењето со странство со:	
вкупни средства од — — — —	221.400.000.000.—
потрошувачка на средствата од	221.400.000.000.—
9) на Фондот за унапредување на службата на царинската контрола со:	
вкупни средства од — — — —	305.000.000.—
потрошувачка на средствата од	80.000.000.—
остаток на средствата од — —	225.000.000.—

II Се овластува Сојузниот извршен совет.

а) по предлог од управниот одбор на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ да изврши распоред на износот од 134.000.000 — динари, предвиден во претсметката на Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство за финансирање акцијата за меринизација на овците, на републичките фондови за унапредување на селското стопанство;

б) да донесе одлука за условите и за начинот на употреба на износот од 1.300.000.000.— динари што е предвиден во претсметката на Сојузниот фонд за истраживачки работи на име дотација на Општиот инвестиционен фонд;

в) по предлог од управниот одбор на Сојузната индустриска комора и управниот одбор на Сојузната градежна комора да ја одобри програмата за употреба на резервите предвидени во претсметките на Фондот за унапредување на индустриското производство од 200.000.000.— динари и на Фондот за унапредување на градежништвото од 200.000.000.— динари;

г) по предлог од управните одбори на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, Сојузната индустриска комора и Сојузната градежна комора за неопходно потребни нови работи и акции во 1957 година да ги одобри дополнителната програма и претсметката на Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство, на Фондот за унапредување на индустриското производство и на фондот за унапредување на градежништвото, и тоа до вкупниот износ од 1.350.000.000 — динари

III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а важи од 1 јануари 1957 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 10

29 март 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател Претседател
на Соборот на производителите. на Сојузниот собор,
Иван Божиќевиќ, с. р. **Влада Зечевиќ, с. р.**

157.

Врз основа на точката VI пбд 4 од Одлуката за давање прѣмии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/56), а во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансите, пропитувам

У П А Т С Т В О

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ПАНСИОНСКИ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ

1 Во точката II од Упатството за начинот на поднесување барања и за потребната документација за остварување на премиите на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/56) се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Кон барањето се приложува и потврда со која се докажува сезонско-пансионскиот карактер на угостителското претпријатие, односно дуќанот.

Потврдата од претходниот став ја издава, по барање од угостителското претпријатие, односно дуќан, органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на стоковниот промет.“

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1587

28 март 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет
Марјан Брецељ, с. р.

158.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОЦИТЕ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗ И УВОЗ

I. Во Решението за измени и дополненија на Списоците за видовите стоки и коефициенти за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55, 27/56 и 44/56), се вршат следните измени:

Коефициент
Извоз Увоз

- 1) Во гранката 127 — Прехранбена индустрија, во групата 5 редните броеви на производите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:
 - „1. Месо од говеда и јунади — — — 0,90
 2. Заклана телад у кожи — — — 0,60
 3. Заклана телад без коже — те-
леће месо — — — — — 0,60“
- 2) Во гранката 214 — Сточарство, во групата 1 редниот број на производот 5 се менува и гласи:
 - „5. Ждребад дефектна за клање 0,60“

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се преминува на работите склучени од тој ден:

II. бр. 222
25 март 1957 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

159.

Врз основа на членот 32 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на други определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) и членот 2 оддел 1 под а) точка 37 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Народната банка пропишува:

У П А Т С Т В О

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД ВО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОЛИШНИОТ ОДМОР

1. Потрошувачките кредити за подмирување на трошоците за користење на годишниот одмор ги даваат банките и штедилниците во периодот од 1 април 1957 до 31 март 1958 година заклучно.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

O. бр. 192
14 март 1957 година
Белград

Народна банка

Гувернер,

Војин Гузича, с. р.

160.

Р Е Ш Е Н И Е

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД I

Видејќи Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина со своја одлука на седницата од 27 март 1957 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околица Белград I, во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија, врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесе:

Р е ш е н и е

Се распишуваат дополнителни избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Со-

јузната народна скупштина во Изборната околица Белград I.

Дополнителните избори ќе се одржат на 26 мај 1957 година.

Околската изборна комисија за Изборната околица Белград I со седиште во Белград надлежна е за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 16
30 март 1957 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михайло Ѓорѓевиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 10 од 5 март 1957 година објавува:

Општествен план на Народна Република Србија за 1957 година;

Закон за Буџетот на Народна Република Србија (Републичкиот буџет) за 1957 година;

Закон за Завршната сметка на Народна Република Србија (Републичката завршна сметка) за 1956 година;

Упатство за завршните сметки на здравствените установи со самостојно финансирање за 1956 година.

Во бројот 11 од 14 март 1957 година објавува:

Решение за оснивање Реонска секција за заштита на земјиштето од ерозија и за уредување на по-роите во Титово Ужиче како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Реонска секција за заштита на земјиштето од ерозија и за уредување на по-роите во Лозница како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Реонска секција за заштита на земјиштето од ерозија и за уредување на по-роите во Крагуевац како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Реонска секција за заштита на земјиштето од ерозија и за уредување на по-роите во Пожаревац како установа со самостојно финансирање.

Упатство за полагање стручен испит за звањето професор на средна школа;

Правилник за оснивање, организацијата и работата на природните лекувалници.

Во бројот 12 од 23 март 1957 година објавува:

Наредба на Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Извршниот совет на Народната скупштина на Народна Република Србија за риболовните резервати;

Упатство за полагање стручен испит за звањето наставник

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 9 од 7 март 1957 година објавуваат:

Наредба за задолжителното пријавување на hepatitis infectiosa;

Наредба за определување установа на подрачје-то на Народна Република Хрватска во кои може да се врши испитување на прехранбени продукти;

Наредба за определување установа на која ѝ се доставуваат пријави за оболувањата од активна туберкулоза;

Решение за оснивање Дом за народно здравје во Краљевица;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на општината Удбина;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на општината Кутина;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на општината Пенкеница.

Во бројот 10 од 12 март 1957 година објавуваат:

Правилник за шумскиот ред;

Наредба за чеканите за жигосување на дрво;

Решение за дополнителни избори на Народниот одбор на општината Цриквеница.

Во бројот 11 од 16 март 1957 година објавуваат:

Решение за именување постојана изборна комисија за спроведување избори за одборници на народните одбори во околицата Сисак;

Статут на Заводот за социјално осигурување на Народна Република Хрватска;

VI конкурс за давање заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд со цел за унапредување стопанството на стопански неразвиените краишта;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на општината Стари Град — Ријека.

УРАДНИ ЛИСТ ЈУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Јудске Републике Словеније“ во бројот 4 од 23 февруари 1957 година објавува:

Уредба за здружувањето на населбите и за дополнење на имињата на оние населби што имаат исти имиња;

Одлука за оснивање Координационен одбор на Извршниот совет;

Одлука за оснивање Одбор за план и биланси на Извршниот совет;

Одлука за составот на Координациониот одбор и на Одборот за план и биланси и за измена составот на Стопанскиот одбор;

Одлука за определување рокот за распишување редовни избори на работничките совети;

Решение за именување помошник секретар во Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет, на главен ветеринарен инспектор во Ветеринарниот инспекторат на НРС и на главен селскостопански инспектор во Селскостопанскиот инспекторат на НРС;

Решение за именување претседател и членови на Одборот за заеми при Југословенската инвестициона банка, централа за НР Словенија;

Решение за именување издавачки совет при Новинско-издавачкото претпријатие „Господарски вестник“;

Решение за именување редакционен одбор при Новинско-издавачкото претпријатие „Господарски вестник“;

Решение за именување околичка изборна комисија Кочевје;

Трет конкурс за инвестициони заеми од средствата на републичкиот инвестиционен фонд за селскостопански инвестиции во 1957 година.

Во бројот 5 од 28 февруари 1957 година објавува:

Правилник за стручното усовршување на здравствениот персонал;

Правилник за задачите, внатрешното уредување и работа на анти tubеркулозните диспанзери.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 6 од 22 февруари 1957 година објавува:

Одлука за Ветеринарниот завод во Сараево;
Одлука за издвојување на Центарот за вештачосеменување и отстранување неплодност на домашни животни од составот на Ветеринарниот завод во Бања Лука и за негово предавање на Народниот одбор на Околијата Бања Лука;

Наредба за давање одобрение по слободна оценка за оснивање приватни занаетчиски дуќани;

Решение за цените за ситно техничко дрво, шумски садници, споредни шумски производи и за користење на шумското земјиште;

Исправка на Одлуката за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што треба да се наплати за I тримесечје 1957 година.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 3 од 5 февруари 1957 година објавува:

Уредба за оснивање на Советот за прашања на научно-истражувачката работа;

Одлука за начинот на обезбедувањето на дополнителни средства за обезбедување на правата на лицата привремено вон работен однос и за другите потреби на службата за посредување на трудот;

Решение за Институтот за тутун како установа са самостојно финансирање;

Решение за определување театрите што се сметаат театри со мали колективи;

Решение за забрана на ловот на заштитена дивина со светлина;

Решение за забрана на ловот на лопски еребици.

СОДРЖИНА:

	Страна
153. Одлука за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за народната одбрана — — — — —	287
Закон за измени и дополненија на Законот за народната одбрана — — — — —	287
154. Указ за прогласување на Законот за измени на Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1957 година — —	287
Закон за измени на Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1957 година — — — — —	288
155. Одлука за измени и дополненија на Сојузниот општествен план за 1957 година — — — — —	288
156. Одлука за одобрување на претсметките на сојузните буџетски фондови за 1957 година — — — — —	241
157. Упатство за дополнење на Упатството за начинот на поднесување барања и за потребната документација за остварување на премии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани — — — — —	242
158. Решение за измени на Решението за измени и дополненија на Списоците за видовите стоки и за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот — — — — —	242
159. Упатство за определување на временскиот период во кој можат да се даваат потрошувачки кредити за подмирување на трошоците за користење на годишниот одмор — — — — —	243
160. Решение од Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Белград I — — — — —	243